



Наоди од анкетен прашалник спроведен во електронска форма. Со анонимниот прашалник беа опфатени **260 средношколци, студенти и граѓани** на ниво на општина Кисела Вода и град Скопје.


МАШКИ ПОЛ




ЖЕНСКИ ПОЛ




ДО 29 ГОДИНИ



НАД 29 ГОДИНИ




1. ИМАМ ПОЛАГАНО ВОЗАЧКИ ИСПИТ:




2. КОЛКУ СМЕТАТЕ ДЕКА СТЕ ЕДУЦИРАНИ ЗА ПОСТОЕЊЕТО И ОБЛИЦИТЕ НА КОРУПЦИЈА?



3. ВО КОЈА МЕРА СМЕТАТЕ ДЕКА КОРУПЦИЈАТА КАКО ПОЈАВА Е ЗАСТАПЕНА ПРИ ПРОЦЕСОТ НА ДОБИВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА?



4. ДОКОЛКУ ПОСТОИ КОРУПЦИЈА, ВО КАКОВ ОБЛИК Е ЗАСТАПЕНА СПОРЕД ВАС?



* НА ОВА ПРАШАЊЕ ИСПИТАНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ОДГОВОР

In partnership with



REGIONAL
ANTI-CORRUPTION
INITIATIVE



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from

Austrian
Development
Cooperation

Implemented by




СЕГА
Коалиција на младински организации
www.sega.org.mk




Агенција за млади и спорт




5. ДОКОЛКУ БИ СЕ ВПУШТИЛЕ ВО ОБЛИК НА КОРУПЦИЈА, КОЈА БИ БИЛА ГЛАВНАТА ПРИЧИНА?




7. ДАЛИ НЕКОГАШ СТЕ БИЛЕ ВКЛУЧЕНИ ВО КОРУПЦИЈА?



9. ДАЛИ НЕКОГАШ СТЕ ИСПРАТИЛЕ ПРИГОВОР ДО ИСПИТНИОТ ЦЕНТАР?



11. ШТО МИСЛИТЕ ДЕКА ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМЕ ЗА ДА СЕ НАМАЛИ КОРУПЦИЈАТА?



* НА ОВА ПРАШАЊЕ ИСПИТАНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ОДГОВОР


6. СПОРЕД ВАС, ДАЛИ КОРУПЦИЈАТА Е ПРИФАТЛИВ НАЧИН НА ОДНЕСУВАЊЕ?




8. АКО "ДА", ДАЛИ СЕ ВКЛУЧИВТЕ ПОРАДИ ПРИТИСОК ОД АВТОРИТЕТНА ЛИЧНОСТ (НА ПРИМЕР ИСПИТНА КОМИСИЈА И СЛ.)?



10. АКО "ДА", КАКОВ ОДГОВОР ДОБИВТЕ?



12. ДОКОЛКУ СТЕ СВЕДОК НА НЕКАКОВ ОБЛИК НА КОРУПЦИЈА, ДАЛИ ИСТОТО КЕГО ПРИЈАВИТЕ КАЈ НАДЛЕЖНИТЕ?



In partnership with



REGIONAL
ANTI-CORRUPTION
INITIATIVE



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

With funding from

Austrian
Development
Cooperation

Implemented by



СЕГА
Коалиција на младински организации
www.sega.org.mk



Агенција за млади и спорт

